

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 8

Вторник, 11 јули 2017 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
114.		120.	
Одлука за доделување парична помош на Рајна Тенкова од с. Костурино	2	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница .	6
115.		121.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица	3	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково	6
116.		122.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица	3	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско	7
117.		123.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 752 КО Банско .	4	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 804 КО Градско Балдовци	8
118.		124.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица	5	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица	8
119.		125.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља	5	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица	9

- | | |
|---|---|
| <p>126. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица 10</p> <p>127. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско 10</p> <p>128. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3454 КО Куклиш 11</p> <p>129. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4455/1 КО Куклиш 12</p> <p>130. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година 12</p> <p>131. Решение за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица .. 13</p> | <p>132. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ "Јане Сандански" Струмица 14</p> <p>133. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУУД "Димитар Влахов" Струмица 14</p> <p>134. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ "Никола Карев" Струмица 15</p> <p>135. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица, во Управниот одбор во ЈОУДГ "Детска радост"- Струмица 15</p> <p>136. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од 01.01 до 31.03.2017 година 16</p> <p>137. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за 2017 година 16</p> |
|---|---|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Рајна Тенкова од с.

Костурино

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Рајна Тенкова од с. Костурино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4576/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.....

114.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а

за доделување парична помош на Рајна Тенкова од с. Костурино

Член 1

На Рајна Тенкова од с. Костурино бр. 192, ѝ се доделува парична помош во нето износ од 50.000,00 денари, како помош за санирање на штета настаната од пожар на нејзината семејна кука.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2017 година и да се трансферираат на Рајна Тенкова од с.Костурино бр. 192, на нејзина трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4576/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4577/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
 Костадин Костадинов с.р.

115.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7899 КО Струмица, во сопственост на лицето Марјанчо Илиев.

Објектот на КП бр. 7899 КО Струмица, според ГУП на г.Струмица, се

наоѓа во градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4577/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4578/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
 Костадин Костадинов с.р.

116.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП
бр. 7898/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Сузана Стојкова.

Објектот на КП бр.7898/1 КО Струмица, според ГУП на г. Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4578/1 Совет на општина Струмица
 10.07.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 752 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 752 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4579/2 Вршител на должност
 11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
 С т р у м и ц а на општина Струмица
 Костадин Костадинов с.р.

117.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на

бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
752 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 752 КО Банско, во сопственост на лицето Јусуф Рушидов.

Објектот на КП бр. 752 КО Банско, според УПС за с.Банско, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на лицето Рушидов Исмаил Мазлам.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4579/1 Совет на општина Струмица
 10.07.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО

Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4580/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.....

118.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а **за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7895/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Марјан Стојков.

Објектот на КП бр.7895/1 КО Струмица, според ГУП на г. Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4580/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на

должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4581/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.....

119.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а **за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1746/1 КО Дабиља, во сопственост на лицето Душко Јанев.

Објектот на КП бр. 1746/1 КО Дабиља, според УДНМ Дабиља, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на лицето Васил Јованов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4581/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4582/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

120.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 610 КО Баница, во сопственост на лицето Наце Стојменов.

Објектот на КП бр. 610 КО Баница, според УПС Баница, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на лицето Наце Стојменов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4582/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4583/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

121.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од

Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, произведен погон, кој се наоѓа на КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково, во сопственост на дпту „Еуро Тајд“.

Објектот на КП бр.1040/1, 1040/2 КО Просениково, според УПНМ Просениково, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на дпту „Еуро Тајд“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4583/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско, донесена на седницата на Советот на

општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4584/
11.07.2017 год.
С т р у м и ц а

Вршител на должност
ГРАДОНАЧАЛНИК
на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

122.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2573 КО Банско, во сопственост на лицето Усни Латифи.

Објектот на КП бр. 2573 КО Банско, според УПС за с. Банско, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4584/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 804 КО Градско
Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 804 КО Градско
Балдовци, донесена на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана на
10.07.2017 година.

Бр.09-4585/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

123.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член
20 од Статутот на општина Струмица
 („Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2017 година,
донесе

О д л у к а

**за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
804 КО Градско Балдовци**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат и
вклопување на бесправниот објект,
помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 804
КО Градско Балдовци, во сопственост на
лицето Душко Костовски.

Објектот на КП бр.804 КО Градско
Балдовци, според УПНМ Градско Балдовци,
се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште
сопственост на лицето Душко Костовски.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен

гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4585/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
 („Службен весник на Република Македонија“
бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на
должноста Градоначалник на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
5788/4, 5788/11 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП бр.
5788/4, 5788/11 КО Струмица, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4586/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

124.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член
20 од Статутот на општина Струмица
 („Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 10.07.2017 година,
донесе

О д л у к а

**за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО
Струмица**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација за

усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, гаража, кој се наоѓа на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица, во сопственост на Александар Крцев.

Според ДУП за блок бр. 14, објектот на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица, се наоѓа во градежна парцела со намена - домување во станбени куќи и дел во парцела со намена - домување во станбени згради, на земјиште со право на сопственост на лицето Александар Крцев (КП бр.5788/11) и Република Македонија (КП бр. 5788/4) не изложена.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4586/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4587/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

125.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3/1 КО Струмица, во сопственост на Кристина Аризанова.

Според ДУП за блок бр. 38, објектот на КП бр. 3/1 КО Струмица, се наоѓа во градежна парцела со намена - парковско зеленило, на земјиште со право на сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4587/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4588/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

126.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправните објекти, помошни објекти, кои се наоѓаат на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица, во сопственост на Јордан Василев.

Според ГУП на г. Струмица, објектите на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица, се наоѓаат во градежна парцела со намена - зелен заштитен појас, на земјиште со право на сопственост на лицето Јордан Василев (КП бр. 6544) и Реса Наумова (КП бр.6533/6).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4588/1 Совет на општина Струмица
 10.07.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4589/2 Вршител на должност
 11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
 С т р у м и ц а на општина Струмица
 Костадин Костадинов с.р.

127.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска документација
за усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2681/1 КО Банско, во сопственост на Тодор Барабановски.

Според УП за с. Банско, објектот на КП бр. 2681/1 КО Банско, се наоѓа во градежна парцела со намена - хотелски комплекси и навлегува во траса на проектирана инфраструктура, на земјиште со право на сопственост на лицето Тодор Барабановски.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4589/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3454 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3454 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4590/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

.....

128.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3454 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправните објекти, викенд куќа и гаража, кои се наоѓаат на КП бр. 3454 КО Куклиш, во сопственост на лицето Кољо Клисаров.

Објектот на КП бр. 3454 КО Куклиш, согласно Урбанистички план на село Куклиш, се наоѓа надвор од планскиот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4590/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4455/1 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4455/1 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4591/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

.....

129.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4455/1 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправните објекти, помошни објекти (зграда бр.2 и зграда бр. 4), кои се наоѓаат на КП бр. 4455/1 КО Куклиш, во сопственост на Зоран Црнгаров.

Согласно Урбанистички план за село Куклиш, објектите на КП бр. 4455/1 КО Куклиш, се наоѓаат во градежниот опфат во зона Г4 - стоваришта, а објектот - зграда бр. 2 се наоѓа пред градежната линија, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4591/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година

Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4592/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

.....

130.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Програма
за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 21/16 и 7/17), се врши следното изменување и дополнување:

Во глава

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден број 36 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
37	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 17 и 17/1 (КП бр. 7317/3 и 7317/4 КО Струмица)	Самофинансирање
38	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 14, со плански опфат помеѓу: - ул.„Бр.2“, - ул.„Бр.8“, - ул.„Климент Охридски“, - ул.„Бр.8“, - ул.„Бр.3“, и - ул.„Ката Поцкова“.	Самофинансирање

Во глава

V. Детални урбанистички планови за една парцела, во табелата редните броеви 16 и 17 се бришат.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4592/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица

Се објавува Решението за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4593/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

131.

Врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Р е ш е н и е
за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица

1. Се верифицира мандатот на членот на Советот на општина Струмица - Весна Пешевска, за преостанатиот дел од мандатот на Никола Пандев, сметано од 10.07.2017 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4593/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4594/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

.....

132.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Решение
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица:

- Ристо Чивчиев;
- Дијана Рубелова; и
- Слободан Великов

2. Во Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, за претставници на Општина Струмица, се именуваат:

- Аце Стојанов;
- Елена Панова; и
- Драган Кацарски.

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4594/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за
разрешување и именување претставници на
Општина Струмица во Училишниот одбор на
СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица, донесено на седницата на Советот на

општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4595/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Струмица на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

133.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Решение
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на СОУУД „Димитар
Влахов“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица:

- Драган Кацарски;
- Данче Палазова; и
- Борис Стојанов.

2. Во Училишниот одбор на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица, за претставници на Општина Струмица, се именуваат:

- Каролина Дончева;
- Сашко Стојчевски; и
- Љупка Къанкова.

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4595/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4596/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

134.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Училишниот одбор на СОУ „Никола
Карев“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица:

- Снежана Узунова;
- Фани Ристова; и
- Даниела Џорџевиќ.

2. Во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица, за претставници на Општина Струмица, се именуваат:

- Борис Стојанов;
- Ристо Чивчиев; и
- Соња Цицимова.

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-4596/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен

гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4597/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.

135.

Врз основа на член 114 став 8 и 13 и член 115 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

Р е ш е н и е
за разрешување и именување
претставници на Општина Струмица во
Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица

1. Од Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат претставниците на Општина Струмица:

- Марија Јанакова;
- Соња Цицимова; и
- Ленче Евтимова.

2. Во Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, за претставници на Општина Струмица, се именуваат:

- Наташа Масева;
- Гордана Манчева; и
- Владо Митров.

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4597/1 Совет на општина Струмица
10.07.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“

бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4598/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.....

136.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година

1.Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за периодот 01.01. до 31.03.2017 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-216/3 од 30.06.2017 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4598/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од

Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), вршителот на должноста Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2017 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2017 година.

Бр.09-4599/2 Вршител на должност
11.07.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
С т р у м и ц а на општина Струмица
Костадин Костадинов с.р.
.....

137.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.07.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2017 година

1.Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2017 година, бр. 02-216/6 од 30.06.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-4599/1 Совет на општина Струмица
23.06.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.
.....